

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА АКЦИЈА ПРОТИВ НАСИЛСТВО И ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ ОТВОРЕНА ПОРТА



Ла Страда, 20 годишнина - 20 години промоција на правата на тргуваните лица.
На 15 септември 2015 година, Ла Страда ќе ја прослави својата 20-годишнина.
2015 ќе се обележи како посебна година во која ќе се организираат неколку активности за да се потенцира нашата досегашната работа во промовирање на правата на тргуваните лица.
[read more »](#)



Трговијата со луѓе и
трудова
експлоатација на
нашиот континент.
Посетете ја нашата
интернет страница
www.usedineurope.com
за да се информирате
што се случува во
нашата држава. [read
more »](#)



Отворени јавни
конкури
на Отворена
Порта на тема
Трговија со луѓе

Јавен повик за
изработка на
средношколски
мултимедијален
производ [read more »](#)

Јавен повик за избор
за најдобра новинарска
статија [read more »](#)



18.октомври.
Европски ден за
борба против
трговија со луѓе
[read more »](#)



Национална
конференција
проактивна и
координирана
борба против
трговија со луѓе
со фокус на
трудова
експлоатација
[read more »](#)



Успешна волонтерска работа во Отворена
Порта

8 студенти од Институтот за социјална работа
и социјална политика поминаа 3 месечна
волонтерска работа во организацијата.
[read more »](#)



Пофалница за Отворена Porta

Отворена Porta се здоби со уште една пофалница за успешно спроведен проект од страна на Мисијата на ОБСЕ во Скопје. Ваквите добиени признанија за трудот и посветеноста се дополнителна мотивација Отворена Porta да продолжи и понатаму со истиот интезитет на работа.



Работилници Да се мажам или не и Ајде да разговараме за детските бракови

Како дел од проектот „Не ми го одземај детството“; Отворена Porta спроведе низа на работилници со родителите и децата со цел намалување на малолетничките бракови [read more »](#)



Регионална кампања „Спречи, Заштети, Надомести“

Кампањата „Спречи, Заштети, Надомести“ има за цел да го актуализира проблемот за пристапот на правото на компензација на жртвите од трговија со луѓе во регионот и различните модели според кои ова право е регулирано. [read more »](#)



Кампања „Крени го гласот против трговијата со луѓе“

Кампањата „Крени го гласот против трговијата со луѓе“ има за цел да го актуализира проблемот од трговија со луѓе со акцент на трудовата експлоатација како форма на трговијата со луѓе. [read more »](#)



Регионална конференција „Пристап до правото на надомест на штета за жртвите на трговијата со луѓе во регионот“ [read more »](#)



Мобилна апликација BAN Human Trafficking
Превземете ја мобилната апликација:



[read more »](#)



Саем за волонтеризам

Отворена Порта беше дел од саемот за волонтеризам организиран од страна на Амбасадата на САД во Скопје. [read more »](#)

Отворена Порта
ул. Сава Ковачевиќ 1а ,Скопје, Македонија
СОС линија: 0800 11111
lastrada@lastrada.org.mk
www.lastrada.org.mk



Copyright © 2013. All Rights Reserved. | Disclaimer and [unsubscribe link](#)